

Службен весник на Република Македонија

Број 90

10 мај 2016, вторник

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2352. Уредба за мрежата на итна медицинска помош.....	3	2357. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Струмица на локалитетот „Кучково“ Општина Горче Петров.....	6
2353. Одлука за отворање на амбасада на Република Македонија во Федеративна Република Бразил, со седиште во Бразилија.....	5	2358. Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија - Скопје.....	6
2354. Одлука за едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија бр. 12-2867/15 од 20.3.2012 година, за локацијата бр.268 Голема Река, слив Лева Река.....	5	2359. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.....	6
2355. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за други производи од кожа или од вештачка кожа.....	5	2360. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп.....	7
2356. Одлука за укинување на увозната давачка – царинската стапка за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри.....	5		

	Стр.		Стр.
2361. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.....	7	2372. Правилник за образецот на барањето, потребната документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп.....	19
2362. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.....	7	2373. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	24
2363. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес.....	8	2374. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за археолошки истражувања.....	33
2364. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.....	8	2375. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција.....	35
2365. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија - Скопје.....	8	2376. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение.....	37
2366. Одлука за Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација.....	13	2377. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за издавање конзерваторско одобрение.....	39
2367. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за одбрана.....	13	2378. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.....	41
2368. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година.....	13	2379. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета.....	41
2369. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2016 година.....	14	2380. Објава за Движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец април 2016 година.....	48
2370. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година.....	14	Огласен дел	1-48
2371. Правилник за формата и содржината на барањето за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови на добиток.....	17		

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**2352.**

Врз основа на член 22 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

УРЕДБА**ЗА МРЕЖАТА НА ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ****Член 1**

Со оваа уредба се утврдува мрежата на итна медицинска помош во Република Македонија (во натамошниот текст: мрежата) на сите нивоа на здравствена заштита.

Член 2

Мрежата на примарно ниво на здравствена заштита ја сочинуваат тимови за извршување на дејноста итна медицинска помош и тоа:

- при јавна здравствена установа – здравствен дом кон кој гравитираат до 30.000 жители, најмалку 5 (пет) тимови за итна медицинска помош;
- при јавна здравствена установа – здравствен дом кон кој гравитираат повеќе од 30.000 жители, најмалку по 1 (еден) дополнителен тим на секои дополнителни 10.000 жители.

Член 3

Мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита ја сочинуваат единиците на итна медицинска помош во здравствените установи на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита.

Член 4

Мрежата на примарно ниво на здравствена заштита е прикажана во табелата која е дадена во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 5

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3492/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

Прилог

Мрежа на итна медицинска помош

Реден број	Здравствен дом	Актуелен број тимови	Минимален број тимови согласно стандард	Население
1	Битола	14	13	103.513
1	Берово	5	5	13.404
2	Валандово	4	5	11.936
3	Вевчани	9 (4 Вевчани, 5 во Лабуништа)	5	25.900
4	Велес	11	9	66.386
5	Виница	5	5	19.533
6	Гевгелија	9	5	34.788
7	Гостивар	12	13	109.352
8	Дебар	2	5	27.103
9	Демир Хисар	5	5	8.826
10	Делчево	6	5	24.827
11	Кавадарци	11	7	43.151
12	Кичево	8	8	56.940
13	Кочани	5	7	48.559
14	Кратово	5	5	9.848
15	Крива Паланка	6	5	24.304
16	Крушево	5	5	9.589
17	Куманово	5	17	140.893
18	М. Брод	5	5	11.371
19	Неготино	6	5	23.569
20	Охрид	14	8	59.489
21	Пехчево	4	5	5.188
22	Прилеп	13	11	95.994
23	Пробиштип	5	5	15.665
24	Радовиш	5	6	32.260
25	Ресен	6	5	16.215
26	Ростуше	1	5	8.843
27	Свети Николе	6	5	20.752
28	Скопје	45	64	619.718
29	Струга	8	9	64.453
30	Струмица	8	12	93.874
31	Тетово	13	21	196.609
32	Штип	11	8	52.594
33	Македонска Каменица	3	5	7.000

2353.

Врз основа на член 91, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛ, СО СЕДИШТЕ ВО БРАЗИЛИЈА

Член 1

Република Македонија отвора амбасада во Федеративна Република Бразил, со седиште во Бразилија.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2354.

Врз основа на член 44 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА БР. 12-2867/15 ОД 20.3.2012 ГОДИНА, ЗА ЛОКАЦИЈАТА БР. 268 ГОЛЕМА РЕКА, СЛИВ ЛЕВА РЕКА

Член 1

Со оваа одлука се прогласува едностран раскин на Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија за локацијата бр.268 Голема река, слив Лева река, со Анекс на Договорот за концесија за вода за изградба мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со број 12-604/12 од 29.8.2013 година и Анекс на Договорот за концесија за вода за изградба мали хидроелектрични центри за производство на електрична енергија со број 12- 2756/1 од 15.4.2015 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија како Концедент и Концесионерот Енергоремонт-МЗТ Херц ДОО Битола како Концесионер, поради тоа што Концесионерот не отпочнал со изградба на малата хидроелектрична централа во рокот утврден во член 15 став (1) во Договорот за концесија за вода за изградба на мали хидроелектрични центри.

Член 2

Против оваа одлука може да се покрене управен спор пред Управниот суд на Република Македонија, во рок од 30 дена од денот на приемот на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2741/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2355.

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05; 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ДРУГИ ПРОИЗВОДИ ОД КОЖА ИЛИ ОД ВЕШТАЧКА КОЖА

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка – царинската стапка, за други производи од кожа или од вештачка кожа и тоа:

Тарифна ознака	Опис
4205 00 90 00	Други производи од кожа или од вештачка кожа: - Друго

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12. 2016 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2967/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2356.

Врз основа на член 19 став 7 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/05; 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 и 23/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УКИНУВАЊЕ НА УВОЗНАТА ДАВАЧКА – ЦАРИНСКАТА СТАПКА ЗА ТКАЕНИНИ ОД ПРЕДИВО СО ГОЛЕМА ЈАЧИНА, ОД НАЈЛОН ИЛИ ОД ДРУГИ ПОЛИАМИДИ ИЛИ ОД ПОЛИЕСТРИ

Член 1

Со оваа одлука се пропишува мерка за укинување на увозната давачка – царинската стапка, за ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри и тоа:

Тарифна ознака	Опис
5407 10 00 00	Ткаенини од предиво со голема јачина, од најлон или од други полиамиди или од полиестри

Член 2

Стоките од член 1 на оваа одлука ќе се увезуваат заклучно со 31.12.2016 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2783/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2357.

Врз основа на член 22 став (1) алинеја 2 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16 и 53/16) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЕДНОСТРАН РАСКИН НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ДРУШТВОТО ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ЖИКОЛ ДООЕЛ ЕКСПОРТ-ИМПОРТ СТРУМИЦА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КУЧКОВО“ ОПШТИНА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

1. Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – варовник на локалитетот „Кучково“ општина Горче Петров бр. 24-5093/3 од 10.12.2014 година, еднострано се раскинува поради тоа што концесионерот нема отпочнато со вршење на деталните геолошки истражувања во рок од една година, сметано од денот на склучување на договорот.

2. Во име на Владата на Република Македонија, министерот за економија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука ќе го извести концесионерот за едностран раскин на Договорот за концесија од точка 1 од оваа одлука.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за избор на најповолна понуда за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина–варовник на Друштвото за градежништво и трговија ЖИКОЛ ДООЕЛ експорт импорт Струмица на локалитетот „Кучково“ Општина Горче Петров бр. 42-7712/2 од 7.10.2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/14).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3149/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2358.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АМБАСАДАТА НА СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава на времено користење дел од недвижна ствар – деловна просторија во зграда бр.1, влез 1, кат приземје, со површина од 44 м2, која се наоѓа на улица „Вита Поп Јорданова“ б.б, на КП бр.8393/1, КО Штип 4, запишана во Имотен лист бр.22233, сопственост на Република Македонија, на Амбасадата на Соединетите Американски Држави во Република Македонија - Скопје, за организирање Американско катче во Штип.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава без надомест на времено користење за период од пет години од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3230/2
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2359.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА КЛИНИЧКА БОЛНИЦА - ШТИП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Дигитален мамограф	ФУЦИ	Amulet F/S	1
	Софтверски дел за обработка на мамографски снимки со компатибилен хардверски дел	Инфинитмамо	BX0CC72	
2				1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Клиничка болница - Штип, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3366/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2360.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Дигитален маммограф	ФУЦИ	Amulet F/S	1
2	Софтверски дел за обработка на маммографски снимки со компатибилен хардверски дел	Инфинитмамо	BX47C72	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3368/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2361.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА „СВ. ЕРАЗМО“- ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движната ствар:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1	Дигитален рентген апарат	Perform-X Radiographic System	Кионтрол-Х Медикал, Лтд.	1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ - Охрид, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3375/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2362.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 НОЕМВРИ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за пакување на инструменти	SS201	ПМС Медикал	1
2.	Среден контейнер за инструменти	JK344	Б.Браун Ескулап	2
3.	Дршка бр. 4 за скалпел голема минимум 135 мм	BB084R	Б.Браун Ескулап	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Геронтолошки завод „13 Ноември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3376/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2363.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производител	Модел	Количина
1	Дигитален маммограф	ФУЦИ	Amulet F/S	1
2	Софтверски дел за обработка на маммографски снимки со компатибилен хардверски дел	Инфинитмамо	BX1BC72	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Општа болница - Велес, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3379/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2364.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Машина за гасови	Pendant	Макует	6
2.	Операциони светла	Maquet Hled	Макует	5
3.	Стернотом пила	Acculan 3TI	Б.Браун Ескулап	3
4.	Мобилен ехокардиограф со приклучена трансезофагјална и кардио сонда, цветор доплер	CX50	Филипе	1
5.	ЕКГ апарат – 12 канален поставен на троли	PageWriter TC30	Филипе	1
6.	Апарат за анестезија	Primus	Дрегер	2
7.	Апарат за анестезија	Fabius	Дрегер	1
8.	Апарат за вентилација-машина за дишење	Evite V300	Дрегер	7
9.	Пациент монитори	B850	Генерал електрик	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3381/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2365.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВARI НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Модел	Производител	Количина
1.	Шприц пумпа	Perfusor FM	Б.Браун	1
2.	Васкуларна пинцета од титаниум права со мин.1мм и вкупна должина мин.210мм ,тип и димензија заради минимална опструкција на крвен сад	FM338T	Б.Браун	2
3.	Булдог клема нерѓосувачки челик, должина на назабување на вилушка мин.20мм, вкупна должина мин.80мм, тип и димензија потребни заради заштита и опструкција на крвен сад	FB420R	Б.Браун	2
4.	Булдог клема нерѓосувачки челик, должина на назабување на вилушка мин.18мм, вкупна должина мин.78мм, тип и димензија потребни заради заштита и опструкција на крвен сад	FB421R	Б.Браун	2
5.	Кардиоваскуларна атрауматска булдог клема нерѓосувачки челик со притисочна пружина, должина на назабување на вилушка мин.60мм, вкупна должина мин.116мм, тип и димензија потребни заради заштита и опструкција на коронарен крвен сад	FB436R	Б.Браун	1
6.	Хемостатски деликатен мускито пеан нерѓосувачки челик со должина мин.125мм,тип и димензија потребни за контролирање проток од крвен сад	BH109R	Б.Браун	2
7.	Хемостатски деликатен мускито пеан нерѓосувачки челик со должина мин.125мм со забец, тип и димензија потребни за контролирање проток од крвен сад	BH111R	Б.Браун	5
8.	Хемостатски деликатен мускито пеан нерѓосувачки челик со должина мин.245мм со назабување мин.75мм, тип и димензија потребни за контролирање проток од крвен сад	BH225R	Б.Браун	5
9.	Васкуларна атрауматска пинцета права нерѓосувачки челик со мин.2ммx25мм назабување и вкупна должина мин.240мм тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB404R	Б.Браун	2
10.	Васкуларна атрауматска пинцета нерѓосувачки челик права со мин.1,5ммx15мм назабување и вкупна должина мин.150мм , тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB411R	Б.Браун	2

11.	Перитонеална клема нерѓосувачки челик со должина мин.205мм и мин.30мм назабување, тип и димензија заради оперативно поле на перитонеум	BJ313R	Б.Браун	2
12.	Клема нерѓосувачки челик за дисекција и лигатура со назабен дел мин.40мм и вкупна должина мин.220мм, тип и димензија сходно работа во оперативно поле	BJ018R	Б.Браун	2
13.	Хемостатски артериски пеан нерѓосувачки челик со должина мин.195мм и назабен дел мин.25мм, тип и димензија сходно работа во оперативно поле	BH198R	Б.Браун	3
14.	Васкуларна атрауматска клема нерѓосувачки челик за анастомоза-педијатриски модел со вкупна должина мин.175мм и растојание од врв до основа мин.26мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB561R	Б.Браун	5
15.	Васкуларна атрауматска клема нерѓосувачки челик за анастомоза-педијатриски модел со вкупна должина мин. 160мм, должина на вилушка мин.30мм и 60о, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB568R	Б.Браун	2
16.	Булдог клема нерѓосувачки челик со прстенаста дршка со должина на вилушка мин. 40мм/45о и назабување мин.53мм и вкупна должина мин.125мм, тип и димензија заради заштита и опструкција на крвен сад	FB543R	Б.Браун	2
17.	Канила нерѓосувачки челик за аспирација со надворешна цевка без навој мин.Ø10мм и внатрешна канила со излезмин. Ø8-10мм, должина мин.225мм, тип и димензија потребни според постоечки троакар	GF862R	Б.Браун	2
18.	Васкуларна ултра лесна пинцета нерѓосувачки челик со ширина на врв мин.1,5мм и должина мин.300мм медијално со отвор, тип и димензија заради минимална опструкција на крвен сад	FC418R	Б.Браун	2
19.	Васкуларна ултра лесна пинцета нерѓосувачки челик со ширина на врв мин.1,5мм и должина мин. 200мм медијално со отвор,тип и димензија заради минимална опструкција на крвен сад	FC412R	Б.Браун	2
20.	Закривена факалка нерѓосувачки челик со мин.10мм прстенаст назабен врв и вкупна должина мин.225мм, потребна димензија заради манипулација во оперативно поле	EF051R	Б.Браун	2
21.	Ректален спекулум нерѓосувачки челик со импактирачки дел мин.77мм / 17мм и должина мин.160мм, потребен заради дијагностицирање	EA821R	Б.Браун	1
22.	Венски ретрактор нерѓосувачки челик со едноделна кука мин.10x13мм и должина мин.205мм, димезии и тип потребен за отварање на оперативно поле и достапност на црева и јетра	BT184R	Б.Браун	3
23.	Венски ретрактор нерѓосувачки челик со едноделна кука мин.14x18мм и должина мин.205мм, димезии и тип потребен за отварање на оперативно поле и достапност на црева и јетра	BT185R	Б.Браун	3
24.	Дршка нерѓосувачки челик за скалпел бр. мин.7/5 со должина мин.160мм и медијално закривување, потребен за скалпели	BB077R	Б.Браун	2
25.	Атрауматска васкуларна пинцета нерѓосувачки челик со должина мин.195мм ширина на врв1мм и назабен дел мин.20мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB395R	Б.Браун	2
26.	Атрауматска васкуларна пинцета нерѓосувачки челик со должина мин.240мм ширина на врв мин.1,5мм и назабен дел мин.25мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB418R	Б.Браун	2

27.	Атрауматска васкуларна пинцета нерѓосувачки челик со должина мин.300мм ширина на врв мин.1,5мм и назабен дел мин.25мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB419R	Б.Браун	2
28.	Атрауматска васкуларна пинцета нерѓосувачки челик со должина мин.150мм ширина на врв мин.1,5мм и назабен дел мин.15мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB411R	Б.Браун	2
29.	Ножички нерѓосувачки челик со карбидно појачан врв на сечило мин.35мм, должина мин.175мм и позлатен прстофат, тип и димензии за оперативно поле при трансплантација	BC273W	Б.Браун	4
30.	Васкуларен нерѓосувачки челик држач за булдог клеми мин.240мм, држач потребен како тип и димензии за клеми	BH018R	Б.Браун	2
31.	Ткивна фаќалка нерѓосувачки челик со стегање назабена на врвот со должина мин.155мм и триаголен отвор на врвот од мин.8мм, димензија и тип сходно потребна сила за прифаќање и неоштетување на ткиво	EA030R	Б.Браун	2
32.	Ткивна фаќалка нерѓосувачки челик со стегање назабена на врвот со должина мин.170мм и триаголен отвор на врвот од мин.8мм, димензија и тип сходно потребна сила за прифаќање и неоштетување на ткиво	EA031R	Б.Браун	2
33.	Тангенцијална васкуларна клема нерѓосувачки челик со должина на работен дел мин.119мм, вкупна должина мин.280мм и растојание од врв до основа мин.75мм/5мм ширина, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB504R	Б.Браун	2
34.	Тангенцијална васкуларна клема нерѓосувачки челик со должина на работен дел мин.76мм, вкупна должина мин.240мм и растојание од врв до основа мин.40мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB507R	Б.Браун	2
35.	Тангенцијална васкуларна клема нерѓосувачки челик со должина на работен дел мин.84мм, вкупна должина мин.245мм и растојание од врв до основа мин.47мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB508R	Б.Браун	2
36.	Игло држач нерѓосувачки челик со карбидно појачан врв, дел за држење мин.0,5x20мм и должина мин.245мм со позлатен прстофат, потребно за свртено држење на игла за шиене	BM078R	Б.Браун	2
37.	Васкуларна клема нерѓосувачки челик за анастомоза решеткасто назабена со вкупна должина мин.150мм и должина на назабување мин.55мм, тип и димензија заради минимална опструкција и траума на крвен сад	FB600R	Б.Браун	2
38.	Васкуларна клема нерѓосувачки челик за анастомоза решеткасто назабена со вкупна должина мин.265мм и должина на назабување мин.55мм, тип и димензија заради дебелина на крвен сад	FB602R	Б.Браун	2
39.	Васкуларна клема нерѓосувачки челик за анастомоза решеткасто назабена со вкупна должина мин.265мм и должина на назабување мин.50мм, тип и димензија заради дебелина на крвен сад	FB604R	Б.Браун	2
40.	Васкуларна клема нерѓосувачки челик за анастомоза решеткасто назабена со вкупна должина мин.265мм и должина на назабување мин.60мм, тип и димензија заради дебелина на крвен сад	FB605R	Б.Браун	2

41.	Абдоминална фаќалка нерѓосувачки челик со затегање мин.8х2мм ширина на врв и должина мин.220мм, потребно за оперативно поле	FB938R	Б.Браун	5
42.	Цревна меко еластична клема нерѓосувачки челик со назабен дел мин.100ммх5мм и должина мин.240мм, потребно во оперативно поле	EA131R	Б.Браун	2
43.	жичана решетка нерѓосувачки челик за инструменти мин.50мм, со димензија заради постоечка кутија	JF489R	Б.Браун	4
44.	жичана решетка нерѓосувачки челик за инструменти мин.485X254X50ММ, сходно постоечка кутија	JF499R	Б.Браун	4
45.	Васкуларна атрауматска клема нерѓосувачки челик за анастомоза-педијатриски модел со назабен полукружен дел, вкупна должина мин.160мм и растојание од врв до основа мин.31мм, тип и димензии за атрауматизирање на крвен сад	FB557R	Б.Браун	2
46.	Артериски хемостатски пеан нерѓосувачки челик со хоризонтални запци и должина на назабување мин.70мм вкупна должина мин.240мм, структура на тип потребно за артериско прицврстување на крвен сад	BH227R	Б.Браун	4
47.	Игло држач нерѓосувачки челик со карбидно појачан врв, дел за држење мин.0,4х20мм и должина мин.305мм со позлатен прстофат и запчаник, тип и димензија со појачување потребно за максимизирање на цврстина на држење	BM040R	Б.Браун	4
48.	Игло држач нерѓосувачки челик со карбидно појачан врв, дел за држење мин.0,5х15мм и должина мин.205мм со позлатен прстофат и запчаник, тип и димензија со појачување потребно за максимизирање на цврстина на држење	BM067R	Б.Браун	4
49.	Контејнер долг мин.592х274х187	JK444	Б.Браун	4
50.	Контејнер краток мин.300х274х187	JK344	Б.Браун	2
51.	Контејнер краток мин.300х274х120	JK341	Б.Браун	2
52.	Кутија за микро инструменти со капак, потребна за складирање на микро инструменти мин.235х137х42	JF150R	Б.Браун	1
53.	Кутија за микро инструменти со капак, потребна за складирање на микро инструменти мин.267х125х49	JF159R	Б.Браун	1
54.	Ретрактор од нерѓосувачки челик за трансплантација на црн дроб со отворен рам сет	MÜNSTER Retraction system	Б.Браун	2

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хирургија – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3422/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2366.

Врз основа на член 2, став 3 од Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/02, 89/08, 161/09, 6/12, 104/13 и 33/15), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПЕТНАЕСЕТТА ЕМИСИЈА НА ОБВРЗНИЦИ ЗА ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЈА

1. Република Македонија врши Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација.
2. Емисијата на обврзниците се врши во износ од 12.000.000,00 евра.
3. Со емисијата на обврзниците од точка 2 на оваа одлука се опфатени сите правосилни решенија за денационализација од 1.2.2015 година до 31.1.2016 година, со кои како надомест се дадени обврзници.
4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3528/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2367.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за одбрана се дава на трајно користење, без надомест недвижна ствар која се наоѓа на ул. „А. Димовски“ во Скопје, на КП бр. 747/1, КО Кисела Вода 2, запишана во Имотен лист бр. 105974, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- објект бр.3, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 565 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 64 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 565 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 64 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 64 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К3, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 565 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 21 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К4, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 225 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, со површина 21 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат К5, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 225 м²,
- објект бр.3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, со површина 414 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3576/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2368.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2016), во точка 1, во ставот 3 износот „151.483.000“ се заменува со износот „156.483.000“.

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградби, доградби и надградби на основни училишта за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2016 година	124.483.000
Средства за враќање на задржан депозит	1.000.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на основни училишта	2.500.000
Техничка документација, слаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	3.000.000
СЕ ВКУПНО	130.983.000

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2016 година	22.500.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	1.200.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции	1.800.000
ВКУПНО	25.500.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3795/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2369.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.209/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр 2/16), во точка 1 во ставот 3 износот „60.000.000“ се заменува со износот „55.000.000“.

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТГ – Изградба на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изградби, доградби и надградби на средни училишта за започнати градби и нови градби, доградби и надградби кои ќе започнат во 2016 година	27.900.000
Средства за враќање на задржан депозит	100.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби, надградби на средни училишта	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци за изградби, доградби, надградби, од јавни институции	1.200.000
ВКУПНО	30.000.000

Табелата „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта“, се заменува со нова табела, која гласи:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТД – Реконструкција на средни училишта:

ОПИС НА АКТИВНОСТИ	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Реконструкција, санација, адаптација на училишни објекти кои се започнати и нови реконструкции, санации и адаптации кои ќе започнат во 2016 година	23.000.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти	800.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци од јавни институции	1.200.000
ВКУПНО	25.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3796/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

2370.

Врз основа на член 29 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 209/15), член 7 став (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16 и 53/16), член 51 од Законот за тутун и тутунски производи („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/06, 88/08, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 193/15, 213/15 и 39/16), член 12 од Законот за виното („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10, 53/11, 6/12, 23/13, 106/13, 188/13, 149/15 и 39/16) и член 53 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 4.5.2016 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2016 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.2/16, 68/16 и 71/16) во делот VII став 2 табелата се менува и гласи:

Вид на мерка	Износ во денари
1. Надзор на заразни болести кај свињите	2.000.000,00
1.1 Вакцинација и сузбивање на Класичната чума кај свињите вклучувајќи ја и вонредната вакцинација при појава на зараза	1.000.000,00
1.2 Дијагностичко испитување на заразни болести кај свињите	1.000.000,00
2. Надзор на заразни болести кај живината	8.500.000,00
2.1 Земање на мостри и брисеви за мониторинг на присуство на Авијарна инфлуенца кај домашна и комерцијална и дива и водна живина	1.500.000,00
2.2 Дијагностичко испитување на Авијарна инфлуенца со серолошки и молекуларни тестови	4.450.000,00
2.3 Дијагностичко испитување на Њукастелска болест	50.000,00
2.4 Дијагностичко испитување на Салмонелоза кај живината	2.500.000,00
3 Надзор на заразни болести кај копитарите	50.000,00
3.1 Вакцинација на копитарите против Антракс	50.000,00
4 Надзор и контрола на вектори	500.000,00
4.1 Мониторинг и контрола на вектори	500.000,00
5 Надзор на заразни болести кај дивечот	3.000.000,00
5.1 Испраќање мостри за дијагностичко испитување на Беснило	500.000,00
5.2 Дијагностичко испитување на Беснило	1.000.000,00
5.3 Дијагностичко испитување на Класична чума кај свињите	1.000.000,00
5.4 Дијагностичко испитување на други заразни болести кај дивечот	500.000,00
6 Надзор на заразни болести кај кучињата	50.000,00
6.1 Дијагностичко испитување на заразни болести кај кучињата	50.000,00
7 Надзор на заразни болести кај рибите	3.000.000,00
7.1 Дијагностичко испитување на заразни болести кај рибите	3.000.000,00
8 Надзор на заразни болести кај овците и козите	65.000.000,00
8.1 Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на Бруцелоза кај овците и козите	28.000.000,00
8.2 Дијагностичко испитување на Бруцелоза кај овците и козите	29.000.000,00
8.3 Вакцинација против Бруцелоза кај овците и козите	5.000.000,00
8.4 Превентивна вакцинација против Антракс	500.000,00

8.5 Дијагностичко испитување на Скрепи	1.000.000,00
8.6 Земање на мостри и дијагностичко испитување на Син јазик	1.500.000,00
9 Надзор на заразни болести кај говедата	22.500.000,00
9.1 Земање, пакување и испраќање на материјал за лабораториско испитување на Бруцелоза кај говедата	8.000.000,00
9.2 Дијагностичко испитување на Бруцелоза кај говедата	7.000.000,00
9.3 Превентивна вакцинација против Антракс	500.000,00
9.4 Дијагностичко испитување на Спонгиоформна енцефалопатија кај говедата	1.000.000,00
9.5 Туберкулинизација и ретуберкулинизација на говедата	6.000.000,00
10 Трошоци за дезинфекција, дезинсекција и дератизација при искоренување на заразните и други болести кај животните	1.000.000,00
11 Превентивни мерки за сузбивање на особеноопасни болести и болести од економски интерес за државата согласно член 49 од Законот за ветеринарно здравство, а не се предвидени со Годишната наредба	60.000.000,00
12 Надзор на особено опасни болести и болести од економски интерес за државата согласно член 49 од Законот за ветеринарно здравство	4.000.000,00
Вкупно	169.600.000,00

Во ставот 3 зборовите „став 3 на овој член“ се заменуваат со зборовите: „став 2 од овој дел“.

Во ставот 5 зборовите „ставовите 2 и 3 од овој член“ се заменуваат со зборовите: „ставот 2 од овој дел“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4019/1
4 мај 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО**2371.**

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 116/10, 23/13, 149/15 и 39/16) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ОДГЛЕДУВАЧИ ПО ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА ДОБИТОК****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови на добиток.

Член 2

Барањето за признавање на организациите на одгледувачи по одделни видови на добиток се поднесува на образец на хартија во бела боја, во А-4 формат.

Образецот на барањето од ставот 1 на овој член ги содржи следните податоци: назив на органот до кој се поднесува барањето, во средишниот дел назив на барањето, назив на организацијата-подносител на барањето, адреса и седиште на организацијата-подносител на барањето, ЕМБС на организацијата, презиме и име на одговорното лице во организацијата, контакт телефон, датум и место на поднесување на барањето, потпис на подносителот на барањето и место за печат.

Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со отпочнувањето на примената на Законот за изменување и дополнување на Законот за сточарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/16).

Бр.14-3925/4
7 април 2016 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог

ДО
Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство

Б А Р А Њ Е
за признавање на организации на одгледувачи по одделни видови на добиток

од

(назив на организацијата-подносител на барањето)

(адреса и седиште на организацијата-подносител на барањето)

со

(ЕМБС на организацијата)

(име и презиме на одговорното лице во организацијата)

(контакт телефон)

датум и место

подносител на барањето

М.П.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

2372.

Врз основа на член 36-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16 и 53/16) министерот за здравство, донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ПО ОДНОС НА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКСТРАКТИ ОД КОНОП****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат образецот на барањето, потребната документација и поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот за добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп.

Член 2

Барањето од член 1 од овој правилник се поднесува на образец „Барање за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп“ со формат A4 во бела боја, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот од став 1 на овој член содржи:

- назив на органот до кој се поднесува барањето,
- податоци за прием на барањето,
- назив на барањето,
- основни податоци за подносителот на барањето (назив или фирма на правното лице, адреса, телефон, телефакс, седиште на локацијата на објектот за производство),
- видови на фармацевтски производни операции што ќе се вршат на производната локација,
- видови на екстракти од коноп што ќе се произведуваат,
- видови на фармацевтски дозирани облици што ќе се произведуваат, кои во себе содржат екстракти од коноп,
- податоци за одговорното лице во постапката за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп (име и презиме, стручна подготовка, телефон, електронска адреса (e-mail)),

- податоци за одговорното лице за контрола на квалитет на екстракти од коноп (име и презиме, стручна подготовка, телефон, електронска адреса (e-mail)),
- податоци за одговорното лице за ставање на серија на екстракти од коноп во промет (име и презиме, стручна подготовка, телефон, електронска адреса (e-mail) и
- листа на приложена документација,
- датум и потпис на подносителот на барањето.

Член 3

Кон барањето од член 2 од овој правилник се поднесува следната документација:

1. Листа на фармацевтски дозирани форми што ќе се произведуваат,
2. Техничко-технолошки елаборат (Site Master File) за објектот за производство на екстракти од коноп, што треба да ги содржи најмалку следните податоци:
 - локација и околина на објектот за производство,
 - скица или шематски приказ за распоредот на просториите за производство и контрола на квалитетот, со означен правец на движење на материјали и луѓе,
 - дизајн на простории, вид на конструкција и изведба на сидни и подни површини,
 - намена на просториите и нивна површина,
 - опис на системот за вентилација и филтрирање на воздухот, со податоци за ниво на филтрација, локација на филтри, позиции на влезен и излезен воздух, температура, влажност, број и големина на честици, разлика во притисоци и брзина на проток на воздух во производните простории,
 - опис на системот за добивање и дистрибуција на водата што се користи во процесот на екстракција со опис на фазите за прочистување при третманот на водата,
 - список на опрема што се користи во производството на екстракти од коноп и во контролната лабораторија,
 - податоци за извршената калибрација на мерните инструменти и квалификација на опремата и системите за поддршка,
 - опис на технолошкиот процес, користејќи дијаграм за текот на фазите на производство,
 - опис на документацијата, односно наведување на типот на документи што се применуваат при производството и контролата на сировината и екстрактите,
 - начин на ракување со почетни материјали, материјали за пакување, полупроизводи и готови производи, вклучувајќи земање на примероци, карантин, ослободување и складирање,

3. Документи за вработените лица одговорни за производство, контрола на квалитет и ставање на серија на екстракти од коноп во промет (фотокопија заверена на нотар од: диплома за завршен фармацевтски факултет, уверение за положен стручен испит за фармацевт, уверение за положен специјалистички испит од соодветната област, договор за работа и образец M1/M2 од Агенцијата за вработување на Република Македонија),

4. Доказ за запишување на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија,

5. Дозвола со која се дава во употреба објектот во кој ќе се врши производството на екстракти од коноп (или записник за извршен технички прием од овластен орган)

6. Имотен лист како доказ за сопственост или договор за закуп на објектот и

7. Доказ на платена административна такса и платени надоместоци за добивање дозвола за производство на екстракти од коноп согласно прописите за лекови.

Член 4

Производителот на екстракти од коноп во зависност од видот на производството, треба да го има следниот простор:

1. магацински простор за прием, сместување и чување на почетен материјал (суровини), со обезбедени услови на карантин додека трае постапката на контрола на квалитетот;

2. магацински простор за прием, сместување и чување на материјали за пакување на производите, со обезбедени услови на карантин додека трае постапката на контрола на квалитетот;

3. простор за производство и пакување на производите;

4. простор за привремено сместување и чување на полупроизводи;

5. простор за контрола на квалитетот на суровините, материјалите за пакување на производите;

6. контролна лабораторија која треба да има:

- просторија за физичко-хемиска контрола;
- просторија за контрола на микробиолошка чистота;
- простории за контрола на фармацевтско-технолошките карактеристики на производот;
- просторија за миење на лабораториски садови и прибор;

- просторија за сместување на контролни примероци, како и примероци на кои им се испитува стабилност и им се утврдува рокот на траење, согласно процедурите на чување;

- просторија за сместување на суровини, стандардни примероци за анализа, хемикалии и други материјали, со издвоен простор за чување на лесно запаливи и експлозивни материјали;

- санитарни простории со гардероба.

7. магацински простор за сместување и чување на производите под декларирани услови на чување, со обезбедени услови на карантин додека трае постапката на контрола на квалитетот;

8. посебен простор, односно обезбеден простор за складирање и чување на:

- суровини што спаѓаат во групата на опојни дроги, психотропни супстанции и прекурсори на опојни дроги, како и готови лекови кои содржат опојни дроги и психотропни супстанции,

- суровини што спаѓаат во групата на отровни хемикалии,

- почетни материјали и производи што не се одобрени во постапката на контрола на квалитетот, односно се повлечени и вратени од промет.

9. простор за експедиција на производите;

10. канцеларија;

11. гардероба и

12. санитарни простории.

Член 5

Контролната лабораторија од член 4 точка 6 од овој правилник треба да биде одвоена од просториите за производство на екстракти од коноп.

Контролната лабораторија треба да биде проектирана на начин да одговара на постапките што се вршат во неа и треба да има доволно простор за да се спречи замена или вкрстена контаминација на производите.

Контролната лабораторија треба да има простор за чување на примероци и документација.

За заштита на осетливи инструменти од вибрации, електроинтерференција и влажност потребно е да се обезбедат одвоени простории во кои тие ќе се чуваат.

Член 6

Просториите од член 4 од овој правилник треба да:

1. се изградени од цврст материјал и да бидат градежно –технички погодни за намената за која се определени, сидовите, подовите и таваните да бидат со мазни површини, изградени од материјали што не се подложни на пукање, брзо и лесно да се чистат, а по потреба и да се дезинфицираат;

2. се осветлени, со соодветна температура, влажност и вентилација, без штетно директно или индиректно влијание на непреченото одвивање на процесот на производство и правилната работа на опремата, со обезбеден прием, сместување и чување на сировините, полупроизводите, готовите екстракти и материјалите за пакување;

3. распоредот на просториите и опрема да ги задоволува потребите за непречено вршење на сите фази од процесот на производство, без ризик и можност за замена или мешање на различни производи и нивни компоненти;

4. се приклучени на комунална инфраструктура (водовод, канализација, електрична мрежа и др.) и

5. имаат обезбедено контрола на пристап во објектот.

Член 7

Просторот треба да биде проектиран, односно функционално поврзан и изграден на начин со што ќе се спречи можноста од грешки во постапката на производство, односно да се спречи контаминација, вкрстена контаминација или други негативни ефекти што би можеле да влијаат на квалитетот на производите.

Член 8

Во просторот за производство на екстракти од коноп, материјалите потребни за производството треба да се наоѓаат на означено место, а останатиот материјал што не е пропишан во технолошката постапка на производство (отпадоци и остатоци од сировини, меѓу производи, готови производи и материјали за пакување, средства за чистење на простории и опрема, предмети што се надвор од употреба, храна и др.) треба да се сместени во други простории определени за таа намена.

Просториите треба редовно да се мијат, чистат, а по потреба да се дезинфицираат и контролираат, во согласност со работните упатства во зависност од намената на просторијата и во нив треба да има истакнато ознаки за забрането пушење, земање храна и пијалоци, како и други забрани што можат да влијаат на хигиенските услови.

Член 9

Опрема за производство на екстракт од коноп треба:

1. да биде погодна за употреба, во однос на техничките карактеристики и капацитетот;

2. редовно да се одржува, калибрира, чисти и по потреба да се дезинфицира или стерилизира;

3. да е инсталирана на начин со кој се спречува секаков ризик од грешка или контаминација;

4. во текот на процесот на производство да биде означена со видлива ознака за името, бројот на серијата и други податоци за екстрактот или производот.

Опремата треба да биде проектирана, сместена и одржувана на начин што одговара на нејзината намена.

Производителот на екстракти од коноп треба да обезбеди опрема за контрола на полупроизводот во текот на производството.

Член 10

Контролната лабораторија од член 4 точка 6 од овој правилник треба да има опрема за изведување на физичко-хемиски, фармацевтско-технолошки и микробиолошки анализи на квалитетот на производите.

Член 11

Производителот на екстракт од коноп треба да има вработени стручни лица на неопределено време со потребна квалификација и практично искуство, и тоа:

1. вработено лице одговорно за производство на секоја серија на екстракт, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специјализација по фармацевтската технологија,;

2. вработено лице одговорно за контрола на квалитетот на секоја серија на екстракт од коноп, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специјализација по испитување и контрола на лекови;

3. вработено лице одговорно за ставање на серија на екстракт од коноп во промет, кое треба да има високо образование од областа на фармацијата и специјализација по испитување и контрола на квалитет на лекови или специјализација по фармацевтска технологија или меѓународно признат сертификат за вршење на тие работи.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4303/1

4 мај 2016 година

Скопје

Министер за здравство,

Никола Тодоров, с.р.

Прилог

ДО АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

Број на барањето:	Примил/а:
Датум на прием:	Датум на барање за дополнителна документација:
Датум на добивање на дополнителна документација:	Датум на потполно барање:

Пополнува Агенцијата за лекови и медицински средства

**БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКСТРАКТИ ОД КОНОП**

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ (пополни со печатни букви)	
ПОДНОСИТЕЛ на барањето за добивање на дозвола за производство екстракти од коноп	
Назив или фирма на правното лице:	
Адреса:	
Телефон:	
Телефакс:	
Седиште на локацијата на производниот објект:	
Видови на фармацевтски производни операции што ќе се вршат на производната локација:	
Видови на екстракти од коноп што ќе се произведуваат:	
Видови на фармацевтски дозирани форми што ќе се произведуваат, кои во себе содржат екстракти од коноп:	

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ во постапката за добивање на дозвола за производство на екстракти од коноп	
Име, презиме и стручна подготовка:	
Телефон:	
E-mail:	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ за контрола на квалитет на екстракти од коноп	
Име, презиме и стручна подготовка:	
Телефон:	
E-mail:	
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ за ставање на серија на екстракт во промет	
Име, презиме и стручна подготовка:	
Телефон:	
E-mail:	
ЛИСТА НА ПРИЛОЖЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:	
☐ Решение за запишување на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија	
☐ Заверена копија од дозволата со која се дава во употреба објектот во кој ќе се врши производството на екстракти од коноп (или записник за извршен технички прием од овластен орган)	
☐ Заверен имотен лист како доказ за сопственост или договор за закуп на објектот	
☐ Доказ за платена административна такса и платени надоместоци	
☐ Листа на фармацевтски дозирани форми што ќе се произведуваат	
☐ Техничко-технолошки елаборат (Site Master File) за објектот за производство	
☐ Документација за вработените лица	
Датум	Потпис на подносителот на барањето

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА**2373.**

Врз основа на член 168 став (9) од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15 и 30/16), член 109-в став (10) од Законот за средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), член 174 став (8) од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15 и 30/16), член 84 став (8) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 и 30/16), член 29 став (8) од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 217/15 и 30/16), член 60 став (8) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15 и 30/16), член 40-в став (8) од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06, 117/08, 148/09, 17/11, 24/13, 137/13, 41/14, 145/15 и 55/16), член 18-б став (8) од Законот за спортска академија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 115/14, 129/15, 146/15 и 30/16), член 36-в став 8 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 81/08, 148/09, 57/10, 51/11, 24/13, 137/13, 164/13, 41/14, 33/15, 145/15 и 30/16), член 20 став 8 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/11, 41/14, 145/15 и 55/16), член 24-а став 8 од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 24/13, 41/14, 145/15 и 55/16), член 32-б став 8 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15, 192/15 и 30/16), член 44-б став (8) од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 17/11, 51/11, 74/12, 41/14, 144/14, 146/15 и 30/16), член 60-а став 8 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15, 154/15, 30/16 и 53/16), член 33-б став (8) од Законот за наставници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 145/15 и 30/16), член 18-б став (8) од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 55/16) и член 63-в став 8 од Законот за Академијата за наставници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/15, 192/15 и 30/16), министерот за образование и наука, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за одговорното лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Прекршочниот платен налог за службено лице е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог број 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-7663/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Пиштар Лутфиу, с.р.

Прилог бр. 1



Република Македонија
Државен просветен инспекторат

Бр. _____

Датум _____ 20 _____ година

во _____ часот

Организациона единица: _____

Врз основа на член 109 – в став 3 од Законот за средното образование ☐Врз основа на член 174 став 1 од Законот за основното образование ☐Врз основа на член 40- в став 1 од Законот за стручно образование и обука ☐Врз основа на член 60 став 1 од Законот за студентскиот стандард ☐Врз основа на член 84 став 1 од Законот за ученичкиот стандард ☐Врз основа на член 36-в став 1 од Законот за просветната инспекција ☐Врз основа на член 24- а став 1 од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност ☐Врз основа на член 60- а став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ☐Врз основа на член 63- в став 1 од Законот за Академијата за наставници ☐Врз основа на член 32-б став 1 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐

(потребното да се означи)

Државниот просветен инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за физичко лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРИТЕЛОТ НА ПРЕКРШОКОТ	
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање		Адреса на живеалиште или на привремен престој
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа		
Државјанин на (само за странски државјани)		

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Време на сторување		час	
Место на сторување			
Опис на прекшокот			
Записник за сторен прекшок			
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекшокот)		Износ на глобата за прекшокот (евра во денарска противвредност)	
Сметка за плаќање на глобата	Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општината каде се уплаќа) 05395 (уплатна сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба. по прекршочен платен налог број _____.		

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на
прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на државниот
просветен инспектор

Прилог бр.2

Република Македонија
Државен просветен инспекторат

Бр. _____
 Датум _____ 20 _____ година
 во _____ часот

Организациона единица: _____

Врз основа на член 168 став 2 од Законот за високото образование ☐
 Врз основа на член 109 - в став 3 од Законот за средното образование ☐
 Врз основа на член 174 став 1 од Законот за основното образование ☐
 Врз основа на член 40- в став 1 од Законот за стручно образование и обука ☐
 Врз основа на член 60 став 1 од Законот за студентскиот стандард ☐
 Врз основа на член 84 став 1 од Законот за ученичкиот стандард ☐
 Врз основа на член 29 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование ☐
 Врз основа на член 44- б став 1 од Законот за образование на возрасните ☐
 Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за спортска академија ☐
 Врз основа на член 36-в став 1 од Законот за просветната инспекција ☐
 Врз основа на член 20 став 1 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење ☐
 Врз основа на член 60-а став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ☐
 Врз основа на член 33-б став 1 од Законот за наставници во основните и средните училишта ☐
 Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование ☐
 Врз основа на член 63- в став 1 од Законот за Академијата за наставници ☐
 Врз основа на член 32-б став 1 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐
 (потребното да сезначи)

Државниот просветен инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за правно лице)

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број	
Седиште	Жиро сметка и деловна банка	

Б	ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ	
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или на привремен престој	
Број на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал	
В	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕНИОТ ПРЕКРШОК		
Време на сторување		час	
Место на сторување			
Опис на прекршокот			
Записник за сторен прекршок			
Правна квалификација (член од законот со кој е предвиден прекршокот)		Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)	
Сметка за плаќање на глобата	Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општината каде се уплаќа) 05395 (уплатна сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба. по прекршочен платен налог број _____.		

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на
прекршокот

Име, презиме и потпис на државниот
просветен инспектор

Прилог бр. 3



Република Македонија
Државен просветен инспекторат

Бр. _____
Датум _____ 20 _____ година
во _____ часот

Врз основа на член 168 став 2 од Законот за високото образование ☐
 Врз основа на член 109 – в став 3 од Законот за средното образование ☐
 Врз основа на член 174 став 1 од Законот за основното образование ☐
 Врз основа на член 40- в став 1 од Законот за стручно образование и обука ☐
 Врз основа на член 60 став 1 од Законот за студентскиот стандард ☐
 Врз основа на член 84 став 1 од Законот за ученичкиот стандард ☐
 Врз основа на член 29 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование ☐
 Врз основа на член 44- б став 1 од Законот за образование на возрасните ☐
 Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за спортска академија ☐
 Врз основа на член 36-в став 1 од Законот за просветната инспекција ☐
 Врз основа на член 20 став 1 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење ☐
 Врз основа на член 60-а став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ☐
 Врз основа на член 33-б став 1 од Законот за наставници во основните и средните училишта ☐
 Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование ☐
 Врз основа на член 63- в став 1 од Законот за Академијата за наставници ☐
 Врз основа на член 32-б став 1 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐
 (потребното да се означи)

Државниот просветен инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за одговорното лице во правното лице)

Име и презиме _____
 Адреса _____
 Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____
 Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице:
 Назив _____
 Седиште _____
 Единствен даночен број _____
 Опис од прекшокот _____

Место и време на сторување на прекшокот _____
 Правна квалификација на прекшокот _____
 Записник за сторен прекшок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општина каде се уплаќа) 05395 (уплатна сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба. по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на
прекршокот

Име, презиме и потпис на државниот
просветен инспектор

Прилог бр. 4

Република Македонија
Државен просветен инспекторат

Бр. _____

Датум _____ 20 _____ година

во _____ часот

Организациона единица: _____

Врз основа на член 168 став 2 од Законот за високото образование ☐
Врз основа на член 109 – в став 3 од Законот за средното образование ☐
Врз основа на член 174 став 1 од Законот за основното образование ☐
Врз основа на член 40- в став 1 од Законот за стручно образование и обука ☐
Врз основа на член 60 став 1 од Законот за студентскиот стандард ☐
Врз основа на член 84 став 1 од Законот за ученичкиот стандард ☐
Врз основа на член 29 став 1 од Законот за учебници за основно и средно образование ☐
Врз основа на член 44- б став 1 од Законот за образование на возрасните ☐
Врз основа на член 18-б став 1 од Законот за спортска академија ☐
Врз основа на член 36-в став 1 од Законот за просветната инспекција ☐
Врз основа на член 20 став 1 од Законот за отворените граѓански универзитети за доживотно учење ☐
Врз основа на член 24- а став 1 од Законот за основање на Национална агенција за европски образовни програми и мобилност ☐
Врз основа на член 60-а став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност ☐
Врз основа на член 33-б став 1 од Законот за наставници во основните и средните училишта ☐
Врз основа на член 63- в став 1 од Законот за Академијата за наставници ☐
Врз основа на член 32-б став 1 од Законот за обука и испит за директор на основно училиште, средно училиште, ученички дом и отворен граѓански универзитет за доживотно учење ☐
(потребното да се означи)

Државниот просветен инспектор издава:

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за службено лице)

Име и презиме _____

Единствен матичен број на службеното лице во правното лице _____

Адреса _____

Број и датум на издавање на личната карта/патна исправа _____

Податоци за правното лице

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број (ЕДБ) _____

Опис на прекршокот

Место и време на сторување на прекршокот

Правна квалификација на прекршокот

Износ на глобата за прекршокот (евра во денарска противвредност)

Записник за сторен прекршок

Уплатата на глобата да се изврши на образец ПП 50 на Буџет на Република Македонија – Државен просветен инспекторат (назив на примачот), НБРМ (банка на примачот), 100-0000000630-95 (трезорска сметка), 840*** (општина каде се уплати), 05395 (уплатна сметка), 72213700 (приходна шифра и програма) со цел уплата на глоба по прекршочен платен налог број _____.

Правна поука: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до Државниот просветен инспекторат. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, државниот просветен инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд.

М.П.

Име, презиме и потпис на сторителот на
прекршокот
(ако одбие да потпише – да се констатира)

Име, презиме и потпис на државниот
просветен инспектор

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**2374.**

Врз основа на член 55 став 7 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр.20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА
АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање дозвола за археолошки истражувања.

Член 2

Барањето за издавање дозвола за археолошки истражувања се поднесува на Образец, на хартија со бела боја на А4 формат, кој е даден во Прилог, и е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

1. примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
2. наслов: „Барање за издавање дозвола за археолошки истражувања“;
3. назив на локалитетот за кој се бара дозволата;
4. податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
5. придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал):
 - доказ дека подносителот на барањето може да биде носител на дозвола, во смисла на член 56 или член 57 став (2) и (3) од Законот за заштита на културното наследство;
 - програма за археолошки истражувања, со мерки на заштита на наоѓалиштето и наодите;
 - податоци за стручните лица кои учествуваат во истражувањата;
 - спецификација на техничките средства за вршење на истражувањата;
 - доказ за обезбедени финансиски средства за истражувањата и за спроведување на мерките на заштита;
 - договор за регулирање на права и обврски, доколку носителот на дозволата и стручниот раководител се различни лица;
 - договор со надлежната јавна установа за заштита на чие подрачје се вршат археолошките истражувања, со кој се регулира учеството на установата при преземање на мерки на превентивна заштита, за движните или недвижните наоди;
 - договор со јавна музејска установа на чие подрачје ќе се вршат истражувањата со кој се регулира временото чување на наодите до нивното предавање на надлежната музејска установа, во случај кога археолошките истражувања ги врши субјект од членот 56 став (2) од Законот за заштита на културното наследство кој нема статус на јавна музејска установа;
 - документ за уредување на меѓусобните односи со сопственикот, односно изјава од сопственикот за непремено вршење на работите, во случај кога археолошките истражувања вклучуваат ископувања или други методи на истражување со кои се ограничува редовното користење на земјиштето или објектот што треба да се истражува;
 - доказ за овластена употреба на специфични технички средства, во случај кога археолошките истражувања вклучуваат употреба на специфични технички средства за кои е потребно посебно одобрение според закон;
6. образложение на барањето;
7. датум и место и
8. потпис на подносител на барањето.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за добивање дозвола за археолошки истражувања и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-5871/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
др **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

Образец

До: Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е

за издавање дозвола за археолошки истражувања _____
(назив на локалитетот за кој се бара дозволата)

Податоци за подносителот на барањето:

- Целосен назив на подносителот на барањето (установата; правното или физичкото лице):

- Адреса: _____

- Податоци за контакт: _____

Придружни документи (во копија заверана на нотар или во оригинал):

1. Доказ дека подносителот на барањето може да биде носител на дозвола во смисла на член 56 или член 57 став (2) и (3) од Законот за заштита на културното наследство: _____;

2. Програма за археолошки истражувања, со мерки на заштита на наоѓалиштето и наодите _____;

3. Податоци за стручните лица кои учествуваат во истражувањата _____

4. Спецификација на техничките средства за вршење на истражувањата;

5. Доказ за обезбедени финансиски средства за истражувањата и за спроведување на мерките на заштита _____;

6. Договор за регулирање на права и обврски, доколку носителот на дозволата и стручниот раководител се различни лица; _____;

7. Договор со надлежната јавна установа за заштита на чие подрачје се вршат археолошките истражувања, со кој се регулира учеството на установата при преземање на мерки на превентивна заштита, за движните или недвижните наоди _____;

8. Договор со јавна музејска установа на чие подрачје ќе се вршат истражувањата со кој се регулира временото чување на наодите до нивното предавање на надлежната музејска установа, во случај кога археолошките истражувања ги врши субјект од членот 56 став (2) од Законот за заштита на културното наследство кој нема статус на јавна музејска установа _____;

9. Документ за уредување на меѓусобните односи со сопственикот, односно изјава од сопственикот за непречено вршење на работите, во случај кога археолошките истражувања вклучуваат ископувања или други методи на истражување со кои се ограничува редовното користење на земјиштето или објектот што треба да се истражува _____;

10. Доказ за овластена употреба на специфични технички средства, во случај кога археолошките истражувања вклучуваат употреба на специфични технички средства за кои е потребно посебно одобрение според закон _____;

Образложение на барањето:

Датум: _____

Место: _____

Подносител на барањето:

2375.

Врз основа на член 63 став 5 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за култура донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОПРЕМА ЗА ДЕТЕКЦИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција.

Член 2

Барањето за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција се поднесува на Образец, на хартија со бела боја на А4 формат, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

1. примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
2. наслов: „Барање за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција“;
3. податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
4. придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал):
 - фактура за набавка на опремата;
 - документација за моделот на опремата со технички карактеристики;
 - фото-снимки од повеќе агли со зумирани елементи кои се погодни за идентификација;
5. образложение на барањето;
6. датум и место и
7. потпис на подносител на барањето.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-5872/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
др **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

Образец
До: Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е
за издавање одобрение за употреба на опрема за детекција

Податоци за подносителот на барањето:
--

- Целосен назив на подносителот на барањето (установата; правното или физичкото лице): _____ _____ - Адреса: _____ - Податоци за контакт: _____

Придружни документи (во копија заверана на нотар или во оригинал):

- | |
|---|
| 1. Фактура за набавка на опремата;
2. Документација за моделот на опремата со технички карактеристики;
3. Фото снимки од повеќе агли со зумирани елементи кои се погодни за идентификација; |
|---|

Образложение на барањето:

Датум: _____

Место: _____

Подносител на барањето:

2376.

Врз основа на член 75 став 4 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за култура донесе

П Р А В И Л Н И К**ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕТХОДНО ЗАШТИТНО-КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение.

Член 2

Барањето за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение се поднесува на Образец, на хартија со бела боја на А4 формат, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

- примател на барањето - Управа за заштита на културното наследство;
- наслов: „Барање за издавање претходно заштитно-конзерваторско одобрение“;
- податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/инвеститорот; адреса и податоци за контакт);
- образложение на барањето;
- датум и место и
- потпис на подносител на барањето.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за добивање претходно заштитно-конзерваторско одобрение и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на претходно заштитно-конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-5873/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
др **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

Подносител на барањето:

2377.

Врз основа на член 87 став 5 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15 и 39/16), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ
КОНЗЕРВАТОРСКО ОДОБРЕНИЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на образецот на барањето за издавање конзерваторско одобрение.

Член 2

Барањето за издавање конзерваторско одобрение се поднесува на Образец, на хартија со бела боја на А4 формат, кој е даден во Прилог и е составен дел на овој правилник.

Образецот на барањето од став 1 на овој член содржи:

1. примател на барањето – Управа за заштита на културното наследство;
2. наслов: „Барање за издавање конзерваторско одобрение“;
3. податоци за подносителот на барањето (целосен назив на подносителот на барањето/установата, правното или физичкото лице; адреса и податоци за контакт);
4. придружни документи (во копија заверена на нотар или во оригинал);
 - конзерваторски проект;
 - извештај за извршената стручна контрола на конзерваторскиот проект;
 - изјава од сопственикот или договор со сопственикот за уредување на меѓусебните односи за непречено вршење на работите на непосредна заштита, во случај кога работите на непосредна заштита ги изведува надлежната јавна установа за заштита;
5. образложение на барањето;
6. датум и место и
7. потпис на подносител на барањето.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за добивање конзерваторско одобрение и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/12).

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 52-5874/1
4 мај 2016 година
Скопје

Министер за култура,
м-р **Елизабета Канческа-Милевска**, с.р.

Образец

До: Управата за заштита на културното наследство

Б А Р А Њ Е
за издавање конзерваторско одобрение

Податоци за подносителот на барањето:
- Целосен назив на подносителот на барањето (установата; правното или физичкото лице):

- Адреса: _____

- Податоци за контакт:

Придружни документи (во копија заверана на нотар или во оригинал):

1. Конзерваторски проект_____;

2.Извештај за извршена стручна контрола на конзерватроскиот проект_____;

3. Изјава од сопственикот или договор со сопственикот за уредување на меѓусебните односи за непречено вршење на работите на непосредна заштита, во случај кога работите на непосредна заштита ги изведува надлежната јавна установа за заштита_____;

Образложение на барањето:	
---------------------------	--

Датум:_____

Место: _____

Подносител на барањето:

**АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО
ВОЗДУХОПЛОВСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

2378.

Врз основа на член 135 став (2) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/06, 24/07, 103/08, 67/10, 24/12, 80/12, 155/12, 42/14, 97/15, 152/15, 27/16 и 31/16), директорот на Агенцијата за цивилно воздухопловство, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

Член 1

Во Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал („Службен весник на Република Македонија“ бр. 179/11) во членот 6 во ставот (4) по зборот: „чуваат“ се додава зборот: „трајно“, а точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како и документи за нивно суспендирање или повлекување.“.

Член 2

По членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а

Персоналните досиеја се организираат во три категории и тоа:

-досиеја на активни носители на дозволи, односно уверенија за стручна оспособеност,

-досиеја на неактивни носители на дозволи, односно уверенија за стручна оспособеност и

-досиеја на починати носители на дозволи, односно уверенија за стручна оспособеност.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-484/3

4 мај 2016 година

Скопје

Директор,

Горан Јандреоски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА
ОСИГУРУВАЊЕ**

2379.

Врз основа на членот 158-с точка 1) а во врска со членот 74 точка 7) и членот 100 став (4) од Законот за супервизија на осигурување пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/02, 84/02, 98/02, 33/04, 88/05, 79/07, 8/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/11, 112/11, 7/12, 30/12, 45/12, 60/12, 64/12, 23/13, 188/13, 43/14, 112/14, 153/15, 192/2015 и 23/2016), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување на седница одржана на ден 27.4.2016 година, донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СООДВЕТНОСТА НА РЕОСИГУРИТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ, МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ИЗНОСОТ НА МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ НА ДРУШТВОТО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВО ТАБЕЛАТА ЗА МАКСИМАЛНО ПОКРИТИЕ И МЕТОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА МОЖНА ШТЕТА

Член 1

Во Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета („Службен весник на Република Македонија“ бр. 189/13), во членот 2, по ставот (8) се додава нов став (9) кој гласи:

„(9) За ризиците кои го надминуваат износот на максималното покритие определен согласно Табелата на максимално покритие, Друштвото обезбедува факултативни договори за реосигурување.“.

Член 2

Во членот 4, по ставот (4) се додаваат два нови става (5) и (6) кои гласат:

„(5) Друштвата кои обезбедуваат покритие за колективни договори за осигурување задолжително определуваат износ на максимален самопридржај и износ на максимално покритие за соодветните ризици согласно став (1) точка 2) и став (2) точка 2) од овој член соодветно.

(6) Друштвата кои обезбедуваат покритие од катастрофални ризици задолжително определуваат износ на максимален самопридржај и износ на максимално покритие за соодветните ризици согласно став (1) точка 2) и став (2) точка 2) од овој член соодветно.“.

Член 3

(1) Во членот 8, во ставот (1) зборот: „печатена“, се заменува со зборот: „електронска“, а по зборот: „верзија“ се додаваат зборовите: „по електронска пошта“.

(2) Во точката 3. зборовите: „став (3) и став (4)“ се бришат, а по точката 3. се додава нова точка 4. која гласи:

„4. Табела на максимално покритие согласно обрасците ТМП(н.о.) и ТМП(ж.о.) кои се содржани во Прилогот кон овој правилник и се негов составен дел. Дополнително, Друштвото има обврска да ги пополнува обрасците ТМП(н.о.) и ТМП(ж.о.) и да ги доставува до Агенцијата во електронска форма на начин утврден од страна на Агенцијата.“

(3) Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Друштвата имаат обврска да ги пополнуваат обрасците за реосигурување Рео-01, Рео-02, Рео-03, Рео-04 и Рео-05, кои се содржани во Прилогот кон овој правилник и се негов составен дел, и да ги достават до Агенцијата во електронска форма на начин утврден од страна на Агенцијата.“.

(4) По ставот (5) се додава нов став (6) кој гласи:

„(6) Друштвото го пополнува образецот Рео-05 за периодот од 1 јануари до 31 декември од тековната година и го доставува до Агенцијата во рок од 30 дена од завршетокот на овој период.“.

Ставот (6) станува став (7).

(5) Ставовите (7) и (8) се бришат.

Член 4

Во Извештајот за реосигурување кој е прилог кон Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална можна штета се додаваат три нови обрасци: Рео-05, ТМП (н.о.) и ТМП (ж.о.) кои се дадени во прилог кон овој правилник и се негов составен дел.

Член 5

Во Упатството за пополнување на обрасците кое е прилог кон Правилникот за соодветноста на реосигурителното покритие, методот за пресметка на износот на максимално покритие на друштвото за осигурување во табелата за максимално покритие и методот за пресметување на максимална возможна штета, во поглавјето Рео-01: Реосигурително покритие, во точка 1 по потточка iii се додаваат зборовите:

„На образецот Рео-01 кој се доставува согласно член 8 став (4) од овој правилник, треба да бидат опфатени договорите за реосигурување кои имаат почеток на scadenca во периодот на известување согласно член 8 став (4) од овој правилник.

На образецот Рео-01 кој се доставува согласно член 8 став (7) од овој правилник, треба да бидат опфатени договорите за реосигурување кои имаат почеток или крај на scadenca во периодот на известување согласно член 8 став (7) од овој правилник.“.

Член 6

Во поглавјето Рео-02: Факултативни договори за реосигурување, на крајот од текстот се додаваат зборовите:

„На образецот Рео-02 кој се доставува согласно член 8 став (4) од овој правилник, треба да бидат опфатени договорите за реосигурување кои имаат почеток на скаденца во периодот на известување согласно член 8 став (4) од овој правилник.

На образецот Рео-02 кој се доставува согласно член 8 став (7) од овој правилник, треба да бидат опфатени договорите за реосигурување кои имаат почеток или крај на скаденца во периодот на известување согласно член 8 став (7) од овој правилник.“.

Член 7

По поглавјето Рео-04: Решени и нерешени штети за коишто е активирано реосигурувањето, се додаваат две нови поглавја: Рео-05 и ТМП(н.о.)/ТМП(ж.о.) кои гласат:

„Рео-05: Дистрибуција на ризик и штети

Образецот Рео-05, го пополнуваат само друштвата за неживотно осигурување и тоа за класите/подкласите на осигурување: 03, 89, 1001, 1002 и 13.

Образецот Рео-05 е составен од две табели, од кои:

- првата табела се однесува на податоци за изложеноста на ризиците од соодветното портфолио во периодот кој е предмет на известување. Оваа табела се пополнува само за класите 03, 89 и 13. Притоа во оваа табела потребно е Друштвото да го сегментира портфолиото:

- За класата 03, по максималната можна штета, каде што максималната можна штета претставува набавна вредност на возилото намалена за износот на амортизација.

- За класата 89 по:

- суми на осигурување, или

- максимална можна штета,

во зависност од основот на кој е склучен договорот за реосигурување.

Доколку Друштвото има договор за реосигурување кој за дел од ризиците од имотно осигурување е склучен на база на осигурена сума, а за дел од ризиците е склучен на база на максимална можна штета; тогаш потребно е Друштвото да го сегментира портфолиото

по основот кој се однесува на поголемиот дел од портфолиото. Во овој случај за ризиците за кои договорот е склучен на база на осигурена сума, максималната можна штета за целите на пополнување на оваа табела се поистоветува со осигурената сума.

Доколку Друштвото нема договор за реосигурување, потребно е Друштвото да го сегментира портфолиото по максимална можна штета.

- За класата 13, по осигурена сума.

За секој сегмент Друштвото треба да го прикаже соодветниот износ на: Број на склучени договори (за класата 89 и 13), односно Број на индивидуални ризици (за класата 03), Бруто полисирана премија и Агрегирани суми на осигурување / максимални можни штети. Начинот на кој треба да се направи сегментацијата на портфолиото за различни класи на осигурување е дадена во следната табела:

Класи 03 и 13	Класа 89
Долна граница	Долна граница
В1	В1
0	0
10.001	25.001
20.001	50.001
30.001	100.001
50.001	250.001
100.001	500.000
200.001	1.000.001
300.001	2.000.001
500.001	3.000.001
ВКУПНО	5.000.001
	10.000.001
	20.000.001
	50.000.001
	ВКУПНО

- втората табела се однесува на податоци за 20-те најголеми штети/штетни настани поголеми од износот на максимален самопридржај (во соодветната година), во изминатите 10 години. Оваа табела Друштвото ја пополнува или по одделна штета или по одделен штетен настан во зависност од тоа дали соодветниот договор за реосигурување нуди покритие по ризик или по штетен настан. Доколку Друштвото нема договор за реосигурување, табелата се пополнува по штетен настан. Во оваа листа треба да бидат прикажани податоци за секоја штета/штетен настан за која збирот од бруто ликвидирани износи и резервата за настанати и пријавени штети е меѓу 20-те најголеми износи по однос на сите штети/штетни настани поголеми од износот на максимален самопридржај (во соодветната година), во изминатите 10 години.

Во колоната 100- Број на штета/штетен настан, се внесува единствен број/шифра со кој Друштвото може да ја идентифицира штетата/штетниот настан во информатичкиот систем.

Колоната 50- Број на штети од штетниот настан, се пополнува само за подкласите 1001 и 1002. Овој параметар дава информација за тоа од колку штети е составен штетниот настан (2, 3, 4, ...).

Паричните износи во овој образец се искажуваат во евра.

ТПП(н.о.)/ТПП(ж.о.): Табела на максимално покритие.

Образецот ТПП(н.о.) го пополнуваат само друштвата за осигурување кои вршат работи за неживотно осигурување.

Образецот ТПП(ж.о.) го пополнуваат само друштвата за осигурување кои вршат работи за осигурување на живот.

Овој образец е наменет за внесување на износи на максимален самопридржај и износи на максимално покритие согласно член 5 од овој правилник.

Паричните износи во овој образец се искажуваат во евра.

Друштвото, за сите класи на осигурување за кои има дозвола за работа, го пополнува износот на максимален самопридржај и износот за максимално покритие-

тие-по индивидуален ризик. Исто така, за класите на осигурување за кои Друштвото определило износ на максимален самопридржај, односно износ на максимално покритие, Друштвото во соодветната колона „основ“ назначува дали определен износ се однесува на сумата на осигурување или на максималната можна штета.

Доколку Друштвото определува износ на максимален самопридржај, односно максимално покритие по подкласи/ризичи во рамките на одредена класа на осигурување, тогаш во класата на осигурување се внесува износот на максимален самопридржај, односно максимално покритие по однос на подкласата/ризикот кој има најголемо учество во соодветната класа на осигурување изразено преку бруто полисираната премија.

Доколку Друштвото определува максимален самопридржај, односно максимално покритие по подкласа/ризик, друштвото инсертира нова редица под класата на осигурување на која се однесува подкласата/ризикот и во колоната „Класи/подкласи/ризичи“ го прави соодветниот избор од предложената листа на подкласи/ризичи во електронската форма на образецот. Доколку предложената листа не ја содржи потребната подкласа/ризик, се избира можноста „останато“ и во тој случај во колоната „Спецификација“ се внесува опис на подкласата/ризикот со кирилична поддршка.“.

Член 8

(1) Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 2016 година.

(2) Друштвата се должни овој правилник да го применуваат со изготвувањето на извештаите за вториот квартал за 2016 година.

Бр. 02-377/8
27 април 2016 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р Климе Попоски, с.р.

Рео-05: Дистрибуција на ризик и штети

	Долна граница	Горна граница	Средина	Број на склучени договори/индивидуални ризици	Бруто полисирана премија	Агрегирани Суми на осигурување / Максимални можни штети
	B1	B2	B3	100	101	200
R1	граница 1	граница 2				
R2	граница 2	граница 3				
...	...	...				
0000	ВКУПНО			0	0	0

Податоци за 20-те најголеми штети/штетни настани (ликвидиран износ + резерва за настанати и пријавени штети) поголеми од износот на максимален самопридржај (во соодветната година), во изминатите 10 години

	Број на штети од штетниот настан	Број на штета/штетен настан	Датум на настан на штета/штетен настан	Ликвидиран износ	Резерва за настанати и пријавени штети	Вкупно
	50	100	300	400	500	600
C1						
C2						
...						
C20						

[illegible]

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА**2380.**

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 27/16), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

**ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ
НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА**

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-април 2016 година, во однос на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува – 0,6 %.


Директор,
Лидија Костовска, с.р.

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016090